

Согласно член 20 и член 126 од Законот за високото образование („Сл. весник на РМ“ бр.82/2018), членовите 22 и 23 од Правилникот за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје како и одредбите од Конкурсот за запишување на студенти на прв циклус студии на студиски програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2020/21 година, договорните страни:

1. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер -Скопје со седиште во Скопје на ул. „16-та Македонска бригада“ бр.3, застапуван од деканот проф. д-р Зоран Трпоски од една страна (во понатамошниот текст Факултетот) и
2. _____ од _____, ул. _____ бр._____ со ЕМБГ _____, од друга страна (во понатамошниот текст Студент)

на ден _____ го склучија следниов

ДОГОВОР

за студирање на редовни студенти запишани во државна квота (партиципација) на прв циклус студии на студиски програми на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер-Скопје во академската 2020/21 година

Предмет на договорот

Член 1

Предмет на овој договор е регулирање на меѓусебните права и обврски на договорните страни а во врска со запишување и студирање на редовните студенти во државната квота (партиципација) на прв циклус на студии во академската 2020/21 година на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер -Скопје на студиската програма _____.

Права и обврски на договорните страни

Член 2

Со запишување на Факултетот, Студентот стекнува права и обврски утврдени со Закон, актите на Универзитетот и со актите на Факултетот.

Факултетот е должен да создаде услови Студентот во целост да може да ги остварува правата и обврските.

Студентот е должен редовно да ги исполнува своите обврски кои произлегуваат од Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Правилата за студирање на студиски програми на прв циклус студии на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Скопје.

Трошоци за студирање

Член 3

Студентот е согласен навремено да ги подмири трошоците за студирање, како и трошоците за користење на образовни, воннаставни и други услуги во текот на целото студирање, предвидени со актите на Министерството за образование и наука, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Скопје.

Член 4

Факултетот го запишува Студентот во прва година како редовен студент во државна квота, (партиципација) под условите утврдени во Конкурсот за запишување на студенти на прв циклус студии на студиски програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2020/21 година, со плаќање надомест за студирање во висина од 200 евра годишно, во денарска противвредност, според средниот курс на НБРСМ на денот на

уплатата, на почетокот на секоја учебна година до завршување на студиите, без право на ослободување, враќање или намалување.

Износот од став 1 на овој член, за упис во прва година, Студентот може да го плати на една или две еднакви рати.

Доколку се одлучи за две рати, Студентот е должен првата рата да ја плати при запишувањето на зимскиот семестар, а втората рата при запишувањето на летниот семестар.

Дел од надоместокот за студирање на овие студенти го финансира Министерството за образование и наука, во согласност со критериумите и мерилата за финансирање на дејноста на Факултетот.

Член 5

Студентот запишан во квота со партиципација го губи статусот на студент запишан во квота со партиципација и ги продолжува студиите во квота со школарина ако:

- еден предмет запишува по трет пат;
- не освоил најмалку 50% од запишаните кредити во одреден семестар до почетокот на наредниот соодветен семестар (зимски, односно летен).

Член 6

Студентот има право да ги полага предметите во рамките на зимскиот, летниот и есенскиот испитен рок.

Студентот стекнува право на запишување на нареден семестар под услов уредно да ги завршил обврските од студиската програма од претходниот семестар и ги положил предметите утврдени со студиската програма.

Член 7

Доколку Студентот не ги исполни условите за запишување во нареден семестар, ги поднесува трошоците за повторно запишување.

Цената за повторното запишување од претходниот став на овој член ја утврдува Факултетот со посебен акт –одлука.

Ако Студентот во предвидените рокови не успее да ги положи испитите утврдени со студиските и предметните програми, ќе му се овозможи полагање на тие предмети со плаќање на соодветен надоместок согласно правилата за студирање што се составен дел на студиските и предметните програми.

Цената на секој предмет поединечно ја утврдува Факултетот со посебен акт-одлука.

Останати одредби

Член 8

На Студентот по негово барање му мируваат обврските во согласност со Законот за високото образование и Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Одлука донесува деканот на Факултетот.

Член 9

Договорните страни се согласни за сите прашања што не се регулирани со овој Договор, а кои се во функција на одредбите на Договорот, за целокупното време на важење на овој Договор, да се применуваат актите на Универзитетот, актите на Факултетот во согласност со Законот за високото образование.

Член 10

Овој Договор се смета за склучен со денот на неговото потпишување од договорните страни.

Одредбите од овој Договор ќе бидат во сила за времето додека трае студирањето на првиот циклус на студии на Студентот.

Член 11

Доклоку во текот на студирањето настанат промени кои се од значење за статусот на Студентот, финансирањето на студиите или остварувањата на правата и обврските од студирањето, ќе се склучи Анекс кон Договорот со кој дополнително ќе се регулираат новонастанатите права и обврски на договорните страни.

Член 12

Студентот може еднострано да го раскине овој Договор откако ќе ги намира сите стасани, а неплатени обврски спрема Факултетот.

Раскинувањето на Договорот според став 1 од овој член значи дека на Студентот му престанува статусот Студент на Факултетот.

Член 13

Во случај на спор, страните ќе настојуваат истиот да го решат на мирен начин со взаемна доверба и почитување, а доколку во тоа не успеат, надлежен е Основниот суд Скопје 2-Скопје.

Член 14

Договорот е составен во три идентични примероци од кои два за Факултетот и еден за Студентот.

СТУДЕНТ

(Име и презиме)

ДЕКАН

Проф. д-р Зоран Трпоски